

Известување за концентрација со која АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија ќе стекне контрола над ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о. Словенија

(предмет бр. 08-20 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 25.01.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на контрола од страна на АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија преку друштвото за посебна намена АЛПЕ V, друштво за инвестиции, д.о.о. со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија над ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о. со седиште на Рогашка цеста 46, 3240 Шмарје при Јелшах, Словенија.

Предмет на концентрацијата е стекнување на 36,2149% од уделот и 51,00% од гласачките права во друштвото ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о. со купување удели од страна на АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија преку друштвото за посебна намена АЛПЕ V, друштво за инвестиции, д.о.о., основано за таа цел.

-АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија е приватен капитален фонд и е независен фонд за приватен капитал со инвестициски потенцијал од околу 70 милиони ЕУР. Фондот се фокусира на инвестирање во развој кај иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија од прва класа и средни капитали основани или кои го водат својот бизнис претежно во Словенија и во Хрватска.

Регистрирана дејност на Друштвото е: дејност на старателски и други фондови и други финансиски ентитети.

АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија к.д. работи во рамките на Словенчката инвестициска програма за капитален раст (The Slovene Equity Growth Investment Programme “SEGIP”). Станува збор за програма на сопственичко инвестирање во износ од 100 милиони ЕУР, кои СИД банка и Европскиот инвестициски фонд (EIF) ја основаа во ноември 2017 година.

Целта на програмата е сопственичка поддршка на словенчките иновативни и брзорастечки мали и средни претпријатија, mid-сaр фирмите со до 3000 вработени и отворање на нови работни места во Словенија. Програмата е поддржана од Европскиот фонд за стратешки инвестиции (EFSI), кој претставува јадро на Инвестицискиот план за Европа (<https://www.sid.si/velika-podjetja/osnovne-informacije-o-segip>).

Групата на Подносителите има поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија и тоа:

-Друштво за трговија и услуги АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Киро Глигоров бр.13, Гази Баба, Скопје кое се бави со трговија на големо со друга стока и домаќинства и

-Друштво за услуги ПРО КОЛЕКТ ДОО Скопје, со седиште на Христо Татарчев бр.121 Г, Кисела Вода, Скопје, кое се бави со дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии.

-Регистрирана дејност на друштвото **ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о.о.** е ветеринарство.

Претежна дејност на Друштвото се услуги на ветеринарни болници и амбуланти. Друштвото работи на пазарот за ветеринарни болници.

ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о. нема поврзани друштва на пазарот во Република Северна Македонија.

26.01.2022 година

Скопје